

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола Вапцаров бр.  
22, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.  
82/1/7, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14А,  
6000 Охрид, Р.  
Македонија

Ул. III Македонска  
бригада бр. 52, 1300  
Куманово, Р.  
Македонија



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



**FIBULA**  
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

## ШАРМ ЕЛ ШЕИК – 6 ноќи



Цена

**375 €**

23.175 ден

**СÈ ВКЛУЧЕНО**

### 8 ДЕНА / 6 НОЌЕВАЊА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Познат како бисер на библискиот Синај, Шарм Ел Шеик ќе ве воодушеви со своите кристално чисти води, корални гребени како и со шаренилото на богатиот подводен свет. Подгответе се за едно уникатно искуство, кое е совршен спој на море и земја, активности и опуштање.

#### Во цената се вклучени следните услуги:

- Повратна карта со Pegasus Airlines од Скопје (20 кг вклучен багаж по лице)
- Ноќевања во одбран хотел со услуга **сè вклучено (All Inclusive)**
- Аеродромски такси

#### Во цената не се вклучени следните услуги:

- Факултативни екскурзии
- Превоз од Аеродром до хотел и обратно
- Патничко и здравствено осигурување
- Дополнителни трошоци во хотел (телефон, ручек и вечера, минибар, пијалоци)
- Виза за влез во Египет не е потребна до 30.04.2021
- ПЦР тест не постар од 72 часа



6



| ХОТЕЛ                                   | WEB  | ОБЛАСТ           | 1 / 2 Соба |
|---|--|------------------|------------|
| Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5* | <a href="http://www.regencyplazasharm.com/">www.regencyplazasharm.com/</a> | Шарм Ел Шеик     | 375        |
| Sharm el Sheik Marriott Resort 5*       | <a href="http://www.marriott.com">www.marriott.com</a>                     | Нама Беј         | 415        |
| Grand Plaza Sharm 5*                    | <a href="http://www.sharmgrandplaza.net">www.sharmgrandplaza.net</a>       | Шарм Ел Шеик     | 445        |
| Hyatt Regency Sharm El Sheik 5*         | <a href="http://www.hyatt.com">www.hyatt.com</a>                           | Гарденс Беј      | 495        |
| Iberotel Palace 5*                      | <a href="http://www.jazhotels.com">www.jazhotels.com</a>                   | Шарм Ел Маја Беј | 575        |
| Rixos Sharm El Sheik 5*                 | <a href="http://www.all.accor.com">www.all.accor.com</a>                   | Шарм Ел Шеик     | 805        |

| Поаѓање (SKP – SSH)  | Враќање (SSH – SKP)  | Период                  |
|--|--|-------------------------|
| понеделник-среда и петок<br>SKP 10:20h – IST 13:45h<br>IST 00:10h – SSH 01:45h | понеделник-среда и петок<br>SSH 03:15h – IST 06:55h<br>IST 09:50h – SKP 09:20h | 22.01.2021 – 01.03.2021 |

Цена по лице во евра

### Важна напомена:

- Цените се дадени по лице за сместување во двокреветна соба
- Други видови соби се достапни на барање и со доплата
- Цените се подложни на промена во зависност од расположливост на места во авионот и хотелот
- Поради мерките за заштита од Ковид – 19, хотелите не дозволуваат сместување на повеќе од 2 лица во стандардна соба
- Цени за еднокреветна соба и за деца се добиваат дополнително
- Плаќање исклучиво во денари 1 € - 61.8 ден
- **Плаќање при резервација 100% и нема можност за откажување, менување термин или менување имиња**
- За ова патување потребен е биометриски пасош со мин.6 месеци валидност од денот на враќање
- Останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел, освен горенаведеното
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска

